

Извештаи за изборна кампања

Вид на извештај:

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од _____ до _____ 20__ година

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборна кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 27.09.2021 година до 16.10.2021 година

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година

Вкун финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања за период од _____ до _____ 20__ година

Вид на избори: ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 година

Учесник во изборна кампања: Политичка партија РОДИНА МАКЕДОНИЈА

Интернет страница и адреса за е-пошта: www.rodina.org.mk ; e-mail: contact@rodina.org.mk

Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања: 4057021556498

Број на трансакциска сметка за изборна кампања: 270-0752554001-80

Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка за изборна кампања: Халк Банка АД Скопје

1. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ

1.1. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Ред. бр.	Име и презиме на донатор	Адреса на донатор	Име и презиме на трето лице кое ја платило услугата која ја искористил учесникот во изборната кампања	Донација во пари		Донација во ствари				Донација во услуги				Вкупна вредност на донација од донаторот	Забелешка
				Износ на донација	Датум на уплата на донацијата	Пазарна вредност	Вредност по договор	Вредност на донација	Датум на добивање на донацијата	Пазарна вредност	Вредност по договор	Вредност на донација	Датум на добивање на донацијата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7 или 9=(7-8)	10	11	12	13=11 или 13=(11-12)	14	15=(5+9+13)	16
1	Зоран Јованчев	Ул.Рафаел Батино бр.44, Скопје								9.000	0	9.000	07.10.2021	9.000	Бесплатна услуга
2	Теона Трајковска	Ул.Никола Русински бр.4/1-7, Скопје								36.000	0	36.000	07.10.2021	36.000	Бесплатна услуга
3	Александар Стефаноски	Ул.Ванчо Мицков бр.59а, Скопје								25.000	0	25.000	07.10.2021	25.000	Бесплатна услуга
4	Зоран Јованчев	Ул.Рафаел Батино бр.44, Скопје		6.000	21.09.2021									6.000	
5	Горанчо Костески	Ул.Партизанска бр.40, Берово		6.000	21.09.2021									6.000	
6	Елизабета Чингарова Матевска	Бул.Јане Сандански бр.36/4-9, Скопје		3.000	23.09.2021									3.000	
7	Зоран Тапчановски	Ул.23 Октомври бр.36/2-13, Скопје		5.500	23.09.2021									5.500	
8	Виолета Трајковска	Скопје		1.000	24.09.2021									1.000	
9	Никола Чоневски	Ул.Љуба Ивановиќ бр.50/1-5, Скопје		6.000	24.09.2021									6.000	

Вкупно:	6.000		0		0	6.000
Вкупно донации во пари од правни лица (=5): 6.000						
Вкупно донации во ствари и услуги од правни лица (9+13): 0						
Вкупно донации во пари, ствари и услуги од правни лица (=15): 6.000						

2. ДОНАЦИИ ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

2.1. ДОНАЦИИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРЕНЕСЕНИ ОД ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред. бр.	Назив на политичка партија	Број на основната трансакциска сметкана политичката партија	Донации примени на основната трансакциска сметка на политичката партија				Датум на пренос	Износ на пренесена донација
			Име и презиме на донатор	Адреса на донатор	Датум на уплата	Износ на уплатена донација		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вкупно пренесени донации од физички лица:								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вкупно:								0	

4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОД КРЕДИТИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.б р.	Износ на одобрен кредит	Назив на политичка партија	Број и датум на договор за кредит	Број на трансакциска сметка за кредити за изборна кампања на политичката партија	Датум на пренос	Износ на пренесени средства
1	2	3	4	5	6	7
Вкупно:						0

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ

Ред.бр.	Вид на услуга	Назив на давателот на услугата	Број на фактура	Датум на фактура	Вкупен износ на фактура(со ДДВ)
1	2	3	4	5	6
1.	Огласи и соопштенија (а+б+в+г)				
а)	Објавување во дневни весници и списанија (а.1.+а.2.+...)				
а.1.)					
а.2.)					
б)	Емитирање преку радио (б.1.+б.2.+...)				
б.1.)					
б.2.)					
в)	Емитирање на телевизија (в.1.+в.2.+...)				
в.1.)					
в.2.)					
г)	Објавување на интернет (г.1.+г.2.+...)	Фејсбук			9.394
г.1.)	Објава на социјална мрежа	Фејсбук		09.10.2021	556
г.2.)	Објава на социјална мрежа	Фејсбук		09.10.2021	742
г.3.)	Објава на социјална мрежа	Фејсбук		09.10.2021	742

г.4.)	Објава на социјална мрежа	Фејсбук		08.10.2021	556
г.5.)	Објава на социјална мрежа	Фејсбук		13.10.2021	2.472
Г.6.)	Објава на социјална мрежа	Фејсбук		13.10.2021	4.326
2.	Политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни, преноси или снимки од митинзи, средби и други настапи (а+б+в)				
а)	Емитирање преку радио (а.1.+а.2.+.....)				
а.1.)					
а.2.)					
б)	Емитирање на телевизија (б.1.+б.2.+.....)				71.870
б.1.)	Платено политичко рекламирање	Телевизија М НЕТ-ХД доел Штип	2021-00009	25.10.2021	36.980
б.2.)	Платено политичко рекламирање	Телевизија МТМ доел Скопје	21-360-000047	26.10.2021	34.890
в)	Емитирање на интернет (в.1.+в.2.+...)				
в.1.)					
в.2.)					
3.	Банер (=а)				
а)	Објавување на банер (а.1.+а.2.+...)				
а.1.)					
а.2.)					
4.	Други неспомнати услуги за објавување на платено политичко рекламирање (4.1.+4.2.+...)				
4.1.	(а+б+....)				
а)					
б)					
4.2.	(а+б+....)				
а)					
б)					
Вкупно (1+2+3+4)					81.264

6. РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРИМЕНИТЕ ДОНАЦИИ ВО НЕПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Ред.бр.	Вид на расход	Датум на настанување на расходот	Износ на расход
1	2	3	4
1.1	Одржување на веб-страна	07.10.2021	9.000

1.2	Графички дизајн	07.10.2021	36.000
1.3	Сликање и снимање	07.10.2021	25.000
Вкупно			70.000

7. ДОНАЦИИ ПРЕФРЛЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Ред.бр.	Име и презиме/Назив на донатор	Датум на уплата на донацијата	Износ на донација од донаторот	Датум на уплата на донацијата во Буџетот на Република Северна Македонија	Износ на уплата на донацијата во Буџетот на Република Северна Македонија
1	2	3	4	5	6
Вкупно					0

8. ПРЕНЕСЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ОД ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.бр.	Вид на парични средства кои се пренесуваат	Назив на политичка партија	Број на трансакциска сметка на политичката партија на која се врши преносот	Датум на пренос на парични средства	Износ на пренесени парични средства
1	2	3	4	5	6
Вкупно					0

9. РАСХОДИ

Ред.б р.	Позиција	Вкупен износ (4+5)	Платен износ	Неплатен износ 5=(3-4)
1	2	3	4	5
1.	Потрошени материјали			
2.	Други материјални расходи			
3.	Комунални услуги и греєње			
4.	Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)			
5.	Превозни - транспортни услуги			
6.	Услуги за поправки и тековно одржување			
7.	Издатоци за реклама и пропаганда	81.264	9.394	71.870
8.	Издатоци за репрезентација			
9.	Интелектуални услуги			
10.	Сметководствени услуги			
11.	Судски, адвокатски и правни услуги	1.500	1.500	0
12.	Услуги за копирање, печатење и издавање	21.240	21.240	0
13.	Услуги за статистички истражувања			
14.	Расходи за одржување на предизборни собири			
15.	Изнајмување на простор за време на изборна кампања			
16.	Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги	225	225	0
17.	Премии за осигурување			
18.	Други финансиски услуги и камати			
19.	Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата			
20.	Дневници за службено патување и патни трошоци во странство			
21.	Семинари и конференции			
22.	Членарина			
23.	Данок на личен доход			
24.	Средства за опрема и ситен инвентар			
25.	Други расходи			
26.	ВКУПНИ РАСХОДИ КОИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ОДЛИВ НА ПАРИ (збир од реден број 1 до реден број 25)	104.229	32.359	71.870

1.	ВКУПНО ПЛАТЕНИ РАСХОДИ		32.359
2.	ВКУПНО ПРЕСМЕТАНИ РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕЗЕМЕНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ		71.870
3.	ВКУПНО РАСХОДИ (збир од реден број 1 и реден број 2)		104.229

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ

1. Потрошени материјали							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
1.1.	Материјали и суровини (а+б+....)						
а)							
б)							
1.2.	Нафтени деривати (а+б+....)						
а)							
б)							
1.3.	Канцелариски материјали (а+б+....)						
а)							
б)							
1.4.	Вода (а+б+....)						
а)							
б)							
1.5.	Други материјали (1.5.1.+1.5.2.+.....)						
1.5.1.	(а+б+...)						
а)							
б)							
1.5.2.	(а+б+...)						
а)							
б)							
	Вкупно (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)			0			

2. Други материјални расходи							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот/вршителот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
2.1.	Административни такси						
2.2.	Издагоци за стручна литература, списанија и весници (а+б+....)						

a)							
б)							
2.3.	Регистрација на моторни и други возила (а+б+....)						
a)							
б)							
2.4.	Други материјални расходи (2.4.1.+2.4.2+.....)						
2.4.1.	(а+б+...)						
a)							
б)							
2.4.2.	(а+б+...)						
a)							
б)							
	Вкупно (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)			0			

3. Комунални услуги и греене							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
3.1.	Изнесување и собирање на смет (а+б+....)						
a)							
б)							
3.2.	Дератизација и дезинфекција (а+б+....)						
a)							
б)							
3.3.	Гаражирање и паркирање на возила (а+б+....)						
a)							
б)							
3.4.	Електрична енергија (а+б+....)						
a)							
б)							
3.5	Топлинска енергија (а+б+....)						
a)							
б)							

3.6.	Останати неспомнати трошоци за комунални услуги и греење (3.7.1.+3.7.2.+.....)						
3.6.1.	(a+b+...)						
a)							
б)							
3.6.2.	(a+b+...)						
a)							
б)							
	Вкупно (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.)			0			

4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
4.1.	Поштенски услуги (a+b+....)						
a)							
б)							
4.2.	Фиксна телефонија (a+b+....)						
a)							
б)							
4.3.	Мобилна телефонија (a+b+....)						
a)							
б)							
4.4.	Трошоци за интернет (a+b+....)						
a)							
б)							
	Вкупно (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			0			

5. Превозни-транспортни услуги							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
5.1.	Транспортни услуги во патниот сообраќај (a+b+....)						
a)							

б)							
5.2.	Транспортни услуги во железничкиот сообраќај (а+б+....)						
а)							
б)							
5.3.	Транспортни услуги во воздушниот сообраќај (а+б+....)						
а)							
б)							
5.4.	Транспортни услуги во водниот сообраќај (а+б+....)						
а)							
б)							
5.5.	Такси превоз (а+б+....)						
а)							
б)							
5.6.	Специјален превоз (а+б+....)						
а)							
б)							
5.7.	Услуги за достава и логистика (а+б+....)						
а)							
б)							
5.8.	Останати трошоци за транспорт (5.8.1.+5.8.2.+....)						
5.8.1.	(а+б+....)						
а)							
б)							
5.8.2.	(а+б+....)						
а)							
б)							
Вкупно (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.+5.7.+5.8.)				0			

6. Услуги за поправки и тековно одржување							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
6.1.	Услуги за тековно одржување (а+б+....)						
а)							

б)							
6.2.	Услуги за одржување на хардвер и софтвер (а+б+....)						
а)							
б)							
6.3.	Услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички автомобили (а+б+....)						
а)							
б)							
6.4.	Услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица (а+б+....)						
а)							
б)							
6.5.	Останати трошоци за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата (6.5.1.+6.5.2.+....)						
6.5.1.	(а+б+....)						
а)							
б)							
6.5.2.	(а+б+....)						
а)							
б)							
Вкупно (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)				0			

7. Издатоци за реклама и пропаганда							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
7.1.	Огласи и соопштенија (=а)						
а)	Изработка (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
7.2.	Политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни, преноси или снимки од						

	митинзи, средби и други настапи (а+б)						
а)	Изработка на политички изборен спот (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Изработка на музички спот (б.1.+б.2.+...)						
б.1.)							
б.2.)							
7.3.	Банер (=а)						
а)	Идејно решение и изработка на банер (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
7.4.	Посебна интернет страница за изборна кампања (а+б+в)						
а)	Изработка на веб страницата						
б)	Закуп на домен						
в)	Трошоци за одржување на веб страницата						
7.5.	Изборни плакати (а+б+в)						
а)	Дизајн (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Печатење (б.1.+б.2.+...)						
б.1.)							
б.2.)							
в)	Истакнување на плакати (в.1.+в.2.+.....)						
в.1.)							
в.2.)							
7.6.	Рекламни паноа (а+б+в)						
а)	Дизајн (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Печатење (б.1.+б.2.+...)						
б.1.)		Макстен Графика довел Скопје	Фактура бр.220/10/2 1	9.440	9.440	13.10.2021	0
б.2.)		Макстен Графика довел Скопје	Фактура бр.215/10/2 1	5.900	5.900	05.10.2021	0

б.3.)		Мајпринт дооел Скопје	Фактура бр.705/2021	5.900	5.900	05.10.2021	0
в)	Закуп на простор за истакнување (в.1.+в.2.+...)						
в.1.)							
в.2.)							
7.7.	Билборди (а+б+в)						
а)	Дизајн (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Печатење (б.1.+б.2.+...)						
б.1.)							
б.2.)							
в)	Закуп на простор за истакнување (в.1.+в.2.+...)						
в.1.)							
в.2.)							
7.8.	Изборна програма (а+б+в+г)						
а)	Изработка						
б)	Дизајн						
в)	Печатење						
г)	Дистрибуција						
7.9.	Трошоци за рекламен и пропаганден материјал (а+б+в+г)						
а)	Набавка на материјал (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Дизајн (б.1.+б.2.+...)						
б.1.)							
б.2.)							
в)	Печатење (в.1.+в.2.+...)						
в.1.)							
в.2.)							
г)	Дистрибуција (г.1.+г.2.+...)						
г.1.)							
г.2.)							
7.10.	Други неспомнати издатоци за реклама и пропаганда (7.10.1.+7.10.2.+....)						
7.10.1.	(а+б+....)						
а)							
б)							

7.10.2.	(a+b+....)						
a)							
б)							
Вкупно (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.+7.5.+7.6.+7.7.+7.8.+7.9.+7.10.)				21.240	21.240		0

8. Издатоци за репрезентација							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
8.1.	Трошоци направени во угостителски објекти за деловни средби со официјални гости (a+b+....)						
a)							
б)							
8.2.	Храна и пијалоци послужени на предизборни собири						
a)							
б)							
8.3.	Други трошоци за репрезентација (8.3.1+8.3.2+....)						
8.3.1.	(a+b+....)						
a)							
б)							
8.3.2.	(a+b+....)						
a)							
б)							
Вкупно (8.1.+8.2.+8.3.)				0			

9.Интелектуални услуги

9.7.	Услуги за превод (а+б+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.+9.6.+9.7.)			0			

10.Сметководствени услуги							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
10.1.	Сметководствени услуги						
	Вкупно = 10.1			0			

11.Судски, адвокатски и правни услуги							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
11.1.	Судски такси						
11.2.	Адвокатски услуги (а+б+....)						
а)							
б)							
11.3.	Нотарски услуги (а+б+....)	Нотар Стела Лазаревска	Фактура бр.51/21	1.500	1.500	05.10.2021	0
а)							
б)							
	Вкупно (11.1.+11.2.+11.3.)			1.500	1.500	05.10.2021	0

12.Услуги за копирање, печатење и издавање							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
12.1.	Графички услуги (а+б+....)						

a)							
б)							
12.2.	Услуги за укоричување (а+б+....)						
a)							
б)							
12.3.	Услуги за умножување (а+б+....)						
a)							
б)							
12.4.	Други слични услуги (12.4.1.+12.4.2.+...)						
12.4.1.	(а+б+....)						
a)							
б)							
12.4.2.	(а+б+....)						
a)							
б)							
Вкупно (12.1.+12.2.+12.3.+12.4.)				0			

13. Услуги за статистички истражувања							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
13.1.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење он-лајн (а+б+....)						
a)							
б)							
13.2.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење преку телефон (а+б+....)						
a)							
б)							
13.3.	Трошоци за спроведување на теренско истражување на јавното мислење (а+б+....)						
a)							

б)							
13.4.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење на начини кои не се претходно наведени (13.4.1.+13.4.2.+....)						
13.4.1.	(а+б+....)						
а)							
б)							
13.4.2.	(а+б+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.)			0			

14.Расходи за одржување на предизборни собири							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
14.1.	Трошоци за изнајмување простор (а+б+....)						
а)							
б)							
14.2.	Трошоци за изнајмување опрема (а+б+....)						
а)							
б)							
14.3.	Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир (14.3.1.+14.3.2.+...)						
14.3.1.	(а+б+....)						
а)							
б)							
14.3.2.	(а+б+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (14.1.+14.2.+14.3.)			0			

15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања							
Ред.бр.	Вид на трошок	Вид и број на	Вкупен износ	Платен износ	Платен данок на	Датум на плаќање	Неплатен износ

		документ			личен доход		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-5-6)
15.1.	Трошоци за изнајмување простор (а+б+....)						
а)							
б)							
Вкупно =15.1			0			/	

16.Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски услуги							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на носителот на платниот промет	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
16.1.	Провизии за извршен платен промет						
16.2.	Надоместоци за банкарски услуги (а+б+...)						
а)		Халк Банка АД Скопје	Извод бр.6	30	30	13.10.2021	0
б)		Халк Банка АД Скопје	Извод бр.5	90	90	06.10.2021	0
в)		Халк Банка АД Скопје	Извод бр.4	105	105	05.10.2021	0
Вкупно (16.1+16.2.)				225	225		0

17.Премии за осигурување							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на друштвото за осигурување	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
17.1.	Премии за осигурување на имот (а+б+....)						
а)							
б)							
17.2.	Премии за осигурување на лица (а+б+....)						
а)							
б)							
Вкупно (17.1.+17.2.)				0			

18. Други финансиски услуги и камати							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на финансиската институција	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
18.1.	Други неспомнати трошоци за услуги од финансиски институции (18.1.1.+18.1.2.+...)						
18.1.1.	(a+b+....)						
a)							
б)							
18.1.2.	(a+b+....)						
a)							
б)							
18.2.	Камати на кредити (a+b+....)						
a)							
б)							
	Вкупно (18.1.+18.2.)			0			

19. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
19.1.	Дневници за службено патување (a+b+....)						
a)							
б)							
19.2.	Хотелски трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
a)							
б)							
19.3.	Превозни трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
a)							
б)							
	Вкупно (19.1.+19.2.+19.3.)			0			

20. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
20.1.	Дневници за службено патување (а+б+....)						
а)							
б)							
20.2.	Хотелски трошоци поврзани со службеното патување (а+б+....)						
а)							
б)							
20.3.	Превозни трошоци поврзани со службеното патување (а+б+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (20.1.+20.2.+20.3.)			0			

21. Семинари и конференции							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на организаторот на настанот	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
21.1.	Учество на семинари во земјата (а+б+....)						
а)							
б)							
21.2.	Учество на семинари во странство(а+б+....)						
а)							
б)							
21.3.	Учество на конференции во земјата (а+б+....)						
а)							

б)							
21.4.	Учество на конференции во странство(a+b+....)						
а)							
б)							
21.5.	Расходи за учество на настани кои не се претходно споменати (21.5.1.+21.5.2.+....)						
21.5.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
21.5.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (21.1.+21.2.+21.3.+21.4.+21.5.)			0			

22. Членарини							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на правниот субјект	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
22.1.	Платени членарини по основ на членство во правни субјекти во земјата (a+b+....)						
а)							
б)							
22.2.	Платени членарини по основ на членство во правни субјекти во странство (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (22.1.+22.2.)			0			

23. Данок на личен доход						
Ред.бр.	Вид на трошок	Име и презиме	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање
1	2	3	4	5	6	7

23.1.	Платен данок на личен доход за извршени услуги кој не е искажан во претходните позиции (а+б+...)					
а)						
б)						
	Вкупно = 23.1.			0		

24. Средства за опрема и ситен инвентар							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
24.1.	Средства за опрема и ситен инвентар (24.1.1.+24.1.2.+...)						
24.1.1.	(а+б+...)						
а)							
б)							
24.1.2.	(а+б+...)						
а)							
б)							
	Вкупно = 24.1.			0			

25. Други расходи							
Ред.бр.	Вид на трошок	Име и презиме/Назив на добавувачот на стока или давателот на услугата	Вид и број на документ	Вкупен износ (со ДДВ)	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
25.1.	Други расходи (25.1.1.+25.1.2.+...)						
25.1.1.	(а+б+...)						
а)							
б)							
25.1.2.	(а+б+...)						

а)							
б)							
	Всупно = 25.1			0			

10. ВКУПНИ ПРИХОДИ И ВКУПНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Позиција	Износ
1	2	3
1.	Приходи од донации во пари	42.500
2.	Приходи од донации во ствари и услуги	70.000
3.	Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања	0
4.	Приходи од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања	0
5.	Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања	0
6.	Парични средства од кредити наменети за изборна кампања	0
7.	Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање	71.870
8.	Расходи по основ на примени донации во непарични средства	70.000
9.	Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија	0
10.	Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања	0
11.	Платени расходи	32.359
12.	Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски	71.870
13.	ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од 27.09. до 16.10.2021 година = (1+3+4+5+6)	42.500
14.	ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (1+2+3+4+5+6+7)	
15.	ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од 27.09. до 16.10.2021 година = (9+10+11)	32.359
16.	ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (7+8+9+10+11+12)	
17.	ВКУПЕН ДОЗВОЛЕН ИЗНОС НА ТРОШЕЊЕ ПО ЗАПИШАН ИЗБИРАЧ за период од 27.09. до 16.10.2021 година	110
18.	ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од 27.09. до 16.10.2021 година = (13-15)	10.141
19.	ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (14-16)	

Во Скопје,
На ден 04.11.2021 година

Учесник во изборна кампања,

(Потпис и печат)

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

При пополнување на Извештаите за изборна кампања, податоците се впишуваат читливо и целосно со печатни букви и арапски цифри.

Податоците се впишуваат во точно означените полиња.

Износите се искажуваат во денари без дени.

Во позицијата „Вид на извештај“: вештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од _____ до _____ 20__ година,

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година, Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборна кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година, Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година, Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година,

Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања за период од _____ до _____ 20__ година, во полето пред називот на Извештајот кој се изготвува се впишува знакот „x“, а во делот за период од _____ до _____ 20__ година се впишува периодот за кој се изготвува

Извештајот.

За Извештајот за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од _____ до _____ 20__ година се доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“, потточка 1.1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица“, колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, и потточка 1.2. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица, колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, табеларните прикази од точка 2. „Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“, потточка 2.1. „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ и потточка 2.2. „Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ и табеларниот приказ од точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи“, колона 3 за позициите под реден број 1, 3 и 13.

За Извештајот за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година се доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“, потточка 1.1. „Приходи од донации во пари ствари и услуги од физички лица“, колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, и потточка 1.2. Приходи од донации во пари ствари и услуги од правни лица, колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, табеларните прикази од точка 2. „Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“, потточка 2.1. „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ и потточка 2.2. „Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на

трансакциската сметка за изборна кампања”и табеларниот приказ од точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”, колона 3 за позициите под реден број 1, 3 и 13.

За Извештајот за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборна кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година се доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“, потточка 1.1. „Приходи од донации во пари ствари и услуги од физички лица”, колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, и потточка 1.2. Приходи од донации во пари ствари и услуги од правни лица, колони 1, 2, 3, 5, 6, 15 и 16, табеларните прикази од точка 2. „Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања”, потточка 2.1. „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања” и потточка 2.2. „Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања”и табеларниот приказ од точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”, колона 3 за позициите под реден број 1, 3 и 13.

За Извештајот со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година се доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги” до точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”.

За Извештајот со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од _____ до _____ 20__ година се доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги” до точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”.

За Вкупниот финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања за период од _____ до _____ 20__ година, се доставуваат и пополнуваат табеларните прикази од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги” до точка 10. „Вкупни приходи и вкупни расходи”.

Во позицијата „**Вид на избори**“, се впишува видот на изборите за кој се изготвува Извештајот.

Во позицијата „**Учесник во изборна кампања**“, се впишува целосниот и скратениот назив на политичката партија или коалицијата, односно името и презимето на носителот на независна листа на група избирачи и адресните податоци на политичката партија, коалиција или носителот на независна листа на група избирачи.

Во позицијата „**Интернет страница адреса за е-пошта**“, се впишува интернет страницата и електронската адреса на учесникот во изборната кампања, односно на политичката партија, коалиција и носителот на независна листа од група избирачи.

Во позицијата „**Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања**“, се впишува даночниот број за изборна кампања.

Во позицијата „**Број на трансакциска сметка за изборна кампања**“, се впишува бројот на трансакциската сметка за изборната кампања отворена кај носител на платниот промет.

Во позицијата „**Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка за изборна кампања**“, се впишува целосниот назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка.

Во точка **1. Приходи од донации во пари, ствари и услуги, потточка 1.1. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица**, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува редниот број на секоја донација, во колоната 2 се впишува целосното име и презиме на донаторот по азбучен ред, а во колоната 3 се впишуваат адресните податоци на донаторот. Во колоната 4 се впишува целосното име и презиме на физичкото лице т.е. третото лице кое ја платило услугата што ја искористил учесникот во изборната кампања. Во колоните 5 и 6 се

впишуваат износот на донацијата во вид на пари уплатена од донаторот и датумот на кој е уплатена донацијата на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 7 се впишува пазарната вредност на донацијата во ствари, односно пазарната цена на стоката која е продадена по цена пониска од пазарната цена, во колоната 8 се впишува вредноста по договорот на продадената стока по цена пониска од пазарната цена, во колоната 9 се пренесува износот од колоната 7 или разликата на износите од колоните 7 и 8 во случај кога донацијата во ствари е во вид на продажба на стоки по цени пониски од пазарните, а во колоната 10 се впишува датумот на добивање на донацијата во ствари. Во колоната 11 се впишува пазарната вредност на донацијата во услуги, и тоа на: донацијата во вид на давање бесплатни услуги, донацијата во вид на давање услуги на учесникот во изборна кампања за кои плаќа трето лице и донацијата во вид на давање услуги по цени пониски од пазарните цени, во колоната 12 се впишува вредноста по договорот на примената донација во вид на давање услуги по цени пониски од пазарните цени, во колоната 13 се пренесуваат износите од колоната 11, освен во случај кога донацијата е во вид на давање на услуги по цени пониски од пазарните цени при што се впишува разликата меѓу износите од колоните 11 и 12. Во колоната 14 се впишува датумот на добивање на донацијата во услуги, а во колоната 15 се впишува вкупната вредност на сите донации добиени од донаторот во периодот за кој се подготвува Извештајот, како збир од вредноста на донациите од колоните 5, 9 и 13. Во колоната 16 се впишува забелешка доколку примената донација треба да се врати, односно доколку примената донација треба да се префрли во Буџетот на Република Северна Македонија согласно Изборниот законик.

Во позицијата „Вкупно“ за колоните 5, 9 и 13 во табеларниот преглед се впишува збирот на износите од соодветната колона.

Во позицијата „Вкупно донации во пари од физички лица“ се пренесува збирниот износ од колоната 5, во позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица“ се впишува збирот од вкупниот износ од колоните 9 и 13 и во позицијата „Вкупно донации во пари, ствари и услуги од физички лица“ се пренесува вкупниот износ од колоната 15 од табеларниот преглед.

Во случај кога од донаторот е добиен само определен вид на донација, во соодветните колони за износ или вредност се впишува бројот „0“, а во колоните за трето лице кое ја плаќа услугата, датум и забелешка се впишува знакот „/“.

Во потточка 1.2. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица, во табеларниот преглед за приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица податоците се впишуваат согласно начинот на впишување на податоци во табеларниот преглед за приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица уреден со ова Упатство, освен во колоната 2 во која се впишува целосниот назив на донаторот по азбучен ред, колоната 3 во која се впишуваат адресни податоци за седиштето на донаторот, колоната 4 во која се впишува називот на третото лице кое ја платило услугата која ја искористил учесникот во изборната кампања и колоните 8 и 12 во кои се впишува фактурираната вредност.

Во точка 2. Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, потточка 2.1. Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува реден број, колоната 2 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 2 се впишува називот на политичката партија која пренесува примени донации од основната трансакциска сметка на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 3 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесуваат парични средства. Во делот на донации примени на основната трансакциска сметка на политичката партија, во колоната 4 се впишуваат целосното име и презиме на донаторот по азбучен ред, во колоната 5 се впишуваат адресните податоци на донаторот, а во колоните 6 и 7 се впишуваат датумот на кој е уплатена донацијата на основната сметка на политичката партија и износот на донацијата од донаторот. Во колоните 8 и 9 се впишуваат датумот на пренос и износот на донација што се пренесува од редовната (основната) сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања

Во позицијата „Вкупно“, во колоната 9 се впишува збирот на износите од колоната 9.

Во потточка 2.2. Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, во табеларниот преглед за донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, податоците се впишуваат согласно начинот на впишување на податоци во табеларниот преглед за донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања уреден со ова Упатство, освен во колоната 4 во која се впишува целосниот назив на донаторот по азбучен ред и колоната 5 во која се впишуваат адресни податоци за седиштето на донаторот.

Во точка 3. Приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, потточка 3.1. Приходи од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, во табеларниот преглед во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува вкупниот износ на приход по основ на членарина за соодветната година, а во колоната 3 се впишува годината за која се однесува износот на членарината впишан во колоната 2. Колоната 4 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 4 се впишува називот на политичката партија која од основната сметка пренесува парични средства од наплатена членарина на сметката за изборна кампања на коалицијата. Во колоната 5 се впишува вид, број и датум на акт на политичката партија врз основа на кој се пренесува членарината. Во колоната 6 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесуваат парични средства од наплатена членарина, во колоната 7 се впишува датумот на пренос на паричните средства на трансакциската сметка за изборна кампања, во колоната 8 се впишува износот на членарина за соодветната година кој се пренесува на сметката за изборна кампања и во колоната 9 се впишува износот на наплатената членарина за соодветната година што не е пренесен на трансакциската сметка за изборна кампања.

Во позицијата „Вкупно“, во колоните 8 и 9 се впишува збирот на износите од колоните 8 и 9.

Во потточка 3.2. Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува редниот број, во колоната 2 се впишува видот на приходот за соодветната година кој се пренесува и кој е дозволен како јавен извор и приватен извор на финансирање на политичката партија согласно Законот за финансирање на политичките партии и за кој не е предвиден посебен табеларен преглед во овој правилник. Во колоната 3 се впишува вкупниот износ на приходот за соодветната годината, а во колоната 4 се впишува годината за која се однесува износот на приходот впишан во колоната 3. Колоната 5 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори, при што во колоната 5 се впишува називот на политичката партија од чија основна трансакциска сметка се пренесува износот на приходи. Во колоната 6 се впишува вид, број и датум на акт на политичката партија врз основа на кој се пренесува приходот, во колоната 7 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесуваат средствата на сметката за изборна кампања, во колоната 8 се впишува датумот на пренос на приходот, во колоната 9 се впишува износот на приходот кој се пренесува во колоната 10 се впишува износот на приход за соодветната година кој останува непренесен на трансакциската сметка за изборна кампања. Во позицијата „Вкупно“ во колоните 9 и 10 се впишува збирот на износите од колоните 9 и 10.

Во точка **4. Парични средства од кредити наменети за изборна кампања**, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува вкупниот износ на кредит одобрен и пренесен на трансакциската сметка наменета за кредити за изборна кампања на политичката партија. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори пришто во колоната 3 се впишува називот на политичката партија која пренесува парични средства од одобрен кредит наменет за изборна кампања на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува бројот на договор склучен за кредит и датумот на склучување на тој договор, во колоната 5 се впишува бројот на трансакциската сметка за кредити за изборна кампања на политичката партија од која се пренесуваат парични средства, во колоната 6 се впишува датумот на пренос на паричните средства на трансакциската сметка за изборна кампања и во колоната 7 се впишува износот на парични средства од кредити пренесени на трансакциската сметка за изборна кампања.

Во позицијата „Вкупно“, во колоната 7 се впишува збирот на износите од колоната 7.

Во точка **5. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање**, во табеларниот преглед во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 во редовите а1), б1), в1) или г1) се впишува називот на услугата од редот а), б), в) или г) кои согласно Изборниот законик се финансираат од Државната изборна комисија. Во колоната 3 во редовите а1) ,б1), в1) или г1) се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои е пресметан расход по основ на обврска за услуга во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува бројот на фактурата, во колоната 5 датумот на фактурата и во колоната 6 се впишува вкупниот износ на фактурата (со ДДВ).

Во позицијата „Вкупно (1+2+3+4)“ во колоната 6 се впишува збирот на износите за позициите 1, 2, 3, 4 од колоната 6 од табеларниот преглед.

Во точка **6. Расходи по основ на примените донации во непарични средства**, во табеларниот преглед во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува видот на расходот за примените донации во ствари и услуги, во колоната 3 се впишува датумот на настанување на расходот и во колоната 4 се впишува износот на расходи по основ на примената донација во непарични средства. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 4 се впишува збирот на износите од колоната 4.

Во точката **7. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија**, во табеларниот преглед се впишуваат податоци во случај кога учесникот во изборната кампања има обврска согласно Изборниот законик, разликата меѓу дозволената и донираната вредност како и донацијата на која не може да и се утврди потеклото да ја префрли во Буџетот на Република Северна Македонија. Во колоната 1 се впишува редниот број на секоја уплатена донација во Буџетот на Република Северна Македонија, во колоната 2 се впишува целосното име и презиме на физичкото лице - донатор или целосниот назив на правното лице – донатор во случај кога износот на донацијата од донаторот е над законски пропишаниот износ или се впишува „неутврдено потекло“ во случај кога не може да се утврди потеклото на донацијата. Во колоната 3 се впишува датумот на кој е уплатена донацијата на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува износот на донација од донаторот. Во колоната 5 се впишува датумот на кој е извршен преносот на паричните средства во Буџетот на Република Северна Македонија и во колоната 6 се впишува пренесениот износ во Буџетот на Република Северна Македонија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точката **8. Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања**, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува редниот број, во колоната 2 се впишува видот на паричните средства кои се пренесуваат на основната трансакциска сметка на политичката партија. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори пришто во колоната 3 се впишува називот на политичката партија на чија основна трансакциска сметка се пренесуваат парични средства од сметката за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија на која се пренесуваат средствата од сметката за изборна кампања, во колоната 5 се впишува датумот на пренос на паричните средства на основната трансакциска сметка и во колоната 6 се впишува износот на парични средства кој се пренесува на основната трансакциска сметка на политичката партија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 во табеларниот преглед се впишува

збирот на износите од колоната 6.

Во точката 9. **Расходи**, во табеларниот преглед за расходи за секоја позиција од колоната 2 се впишува соодветниот вкупен износ на расход во колоната 3 преземен од колоната 5, односно колоната 4 од табеларниот преглед за спецификацијата на трошоци. Во колоната 4 се впишува платениот износ на расход преземен од колоните 4, 5 или 6 од соодветниот табеларен преглед за спецификацијата на трошоци и во колоната 5 се впишува неплатениот износ, односно неплатената обврска по основ на определениот расход преземен од колоната 8, односно колоната 7 од соодветниот табеларен преглед за спецификација на трошоците.

Позицијата под реден број 1. Потрошени материјали, го вклучува износот за потрошени материјали и суровини, нафтени деривати, канцелариски материјал, вода и други материјали.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на потрошениот материјал. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на добавувачоти истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 2. Други материјални расходи, го вклучува износот на расходи за платени административни такси, издатоци за стручна литература, списанија и весници, расходи за регистрација на моторни и други возила и други материјални расходи неспоменати во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на материјалниот расход. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на добавувачот, односно вршителот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати со ДДВ (доколку се пресметува) според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 3. Комунални услуги и греење, го вклучува износот на трошоци за изнесување и собирање на смет, трошоци за услуги за дератизација и дезинфекција, трошоци за гаражирање и паркирање на возила, трошоци за електрична и топлинска енергија и останати неспоменати трошоци за комунални услуги и греење.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.), го вклучува износот на трошоци за поштенски услуги, трошоци за фиксна телефонија, трошоци за мобилна телефонија и трошоци за интернет.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се

впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 5. Превозни - транспортни услуги, го вклучува износот на расходот за транспортни услуги во патниот, железничкиот, воздушниот и водниот сообраќај, трошоци за такси превоз, трошоци за услуги за специјален превоз, трошоци за услуги за достава и логистика и останати трошоци за транспорт.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 6. Услуги за поправки и тековно одржување, го вклучува износот на трошоците за услуги за тековно одржување, трошоци за услуги за одржување на хардвер и софтвер, трошоци за услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички автомобили, трошоци за услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица и останати трошоци за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 7. Издатоци за реклама и пропаганда, го вклучува износот на трошоци за изработка на: огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на учесниците во изборната кампања, трошоци за банери, посебна интернет страница за изборна кампања, изборни плакати, рекламни паноа, билборди, трошоците за изборна програма, трошоци за рекламен и пропаганден материјал и други неспоменати издатоци за реклама и пропаганда за време на изборна кампања.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а1), б1), в1), г1), итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу

износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 8. Издатоци за репрезентација, го вклучува износот на направените трошоци во угостителски објекти за деловни средби со официјални гости, трошоците за храна и пијалоци послужени на предизборни собири и други трошоци за презентација кои претходно не се споменати.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 9. Интелектуални услуги, го вклучува износот на трошоци за авторски хонорари, договор на дело, консултантски и советодавни услуги, услуги на ревизија, услуги за вештачења, услуги за процена, услуги за превод и платениот данок на личен доход за извршените услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува име и презиме/називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4 заедно со данокот на личен доход, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува платениот данок на личен доход за извршената услуга, во колоната 8 се впишува, датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 9 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5, 6 и 7.

Позицијата под реден број 10. Сметководствени услуги, го вклучува износот на трошоците направени во врска со извршените сметководствени работи.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се впишува називот на давателот на услугата. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати со ДДВ (доколку се пресметува) според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 11. Судски, адвокатски и правни услуги, ги вклучува платените судски такси и износот на трошоци за адвокатски и нотарски услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати со ДДВ (доколку се пресметува) според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 12. Услуги за копирање, печатење и издавање, го вклучува износот на графички услуги, услуги за укоричување, услуги за умножување и други слични услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 13. Услуги за статистички истражувања, го вклучува износот на трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење он-лајн, телефонски, теренски и на други начини кои не се претходно наведени.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 14. Расходи за одржување на предизборни собири, го вклучува износот на трошокот за изнајмување на просторот за одржување на собирот, трошокот за изнајмување на опремата која се користи за време на собирот и други неспомнати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања, го вклучува износот на трошоците направени за изнајмување на деловен простор кој се користи за време на изборната кампања и платениот данок на личен доход по овој основ.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува адреса и место (локација) на просторот кој е предмет на закуп или подзакуп. Во колоната 3 се впишува видот и бројот на документот (пр. Договор за закуп, итн.), во колоната 4 се впишува износот кој треба да се плати според документот од колоната 3 заедно со износот на данокот на личен доход, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој е платен врз основа на документот од колоната 3, во колоната 6 се впишува износот на платениот данок на личен доход, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 4,5 и 6.

Позицијата под реден број 16. Провизии за платен промет и надоместоци за банкарски

услуги, го вклучува износот на платените провизии за извршен платен промет од трансакциската сметка за изборна кампања и надоместоците платени за банкарските услуги. Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се впишува називот на носителот на платниот промет. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 17. Премии за осигурување, го вклучува износот на трошокот по основ на премиите за осигурување на имот и лица.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на друштвото за осигурување и истите се пополнуваат во зависност од бројот на друштва за осигурување кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 18. Други финансиски услуги и камати, го вклучува износот на трошоците кои не се споменати во претходните позиции, а се направени по основ на услуги примени од финансиски институции, како и платената камата за кредити наменети за изборна кампања.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на финансиската институција и истите се пополнуваат во зависност од бројот на финансиски институции кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ кој треба да се плати со ДДВ (доколку се пресметува) според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 19. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во земјата.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 20. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во странство.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 21. Семинари и конференции, го вклучува износот на трошоците во врска со учество на семинари и конференции во земјата и во странство, како и расходи за учество на настани кои не се претходно споменати.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на организаторот на настанот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупниот износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 22. Членарини, го вклучува износот на трошоците во врска со платените членарини кон правни субјекти во земјата и во странство.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на правниот субјект и истите се пополнуваат во зависност од бројот на правни субјекти кон кои е платена членарина во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 23. Данок на личен доход, го вклучува износот на трошоците за платениот данок на личен доход за извршени услуги, кој не е искажан во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот за кој е платен данокот на личен доход, во колоната 3 се впишува име и презиме на давателот на услугата, во колоната 4 се впишува видот и бројот на документот, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според документот од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на документот од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето.

Позицијата под реден број 24. Средства за опрема и ситен инвентар, го вклучува износот на трошоците за купување на машини, уреди, постројки и друга опрема и ситен инвентар во врска со спроведувањето на изборната кампања.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на добавувачот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупен износ

(со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 25. Други расходи, го вклучува износот на други направени трошоци во врска со спроведување на изборната кампања кои не се спомнати во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б), итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б), итн., се впишува име и презиме/називот на добавувачот на стока или давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува вкупен износ (со ДДВ) кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 26. Вкупно расходи кои предизвикуваат одлив на пари, го вклучува збирот на износите на позициите од реден број 1 до реден број 25 од табеларниот преглед 10. Расходи.

Во позицијата „**1. Вкупно платени расходи**“ се пренесува збирниот износ од колоната 4, во позицијата „**2. Вкупно пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски**“ се впишува збирниот износ од колоната 5 и во точката „**3. Вкупно расходи**“ се впишува збирот на износите од точките 1 и 2.

Во точка 10. Вкупни приходи и вкупни расходи, во табеларниот преглед во колоната 3 се впишува износот за соодветната позиција од колоната 2, и тоа: за позицијата „1. Приходи од донации во пари“, се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во пари од физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во пари од правни лица“ од табеларните прегледи од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“; за позицијата „2. Приходи од донации во ствари и услуги“ се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од правни лица“ од табеларните прегледи од точка 1 „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“; за позицијата „3. Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ се впишува збирот на износот преземен од колоната 9 за позицијата „Вкупно пренесени донации од физички лица“ од табеларниот преглед од потточка 2.1 „Донации од физички лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ и износот преземен од колоната 9 за позицијата „Вкупно пренесени донации од правни лица“ од табеларниот преглед од потточка 2.2 „Донации од правни лица пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“; за позицијата „4. Приходи од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ се впишува вкупниот износ на приходи од наплатената членарина пренесен од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања за периодот за кој се подготвува Извештајот преземен од колоната 8 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 3.1. Приходи од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања; за позицијата „5. Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“ се впишува износот на пренесени приходи пренесен од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања за периодот за кој се подготвува Извештајот преземен од колоната 9 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 3.2. Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања; за позицијата „6. Парични средства од кредити наменети за изборна кампања“, се впишува износ на пренесени парични средства од

трансакциската сметка за кредити наменети за изборна кампања на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, преземен од колоната 7 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 4. Парични средства од кредити наменети за изборна кампања”; за позицијата „7. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 5. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање; за позицијата „8. Расходи по основ на примените донации во непарични средства“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 4 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 6. Расходи по основ на примените донации во непарични средства; за позицијата „9. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија“, се впишува износот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 7. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија; за позицијата „10. Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања“, се впишува износот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед од точка 8. Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања; за позицијата „11. Платени расходи“, се пренесува износот од позицијата „1. Вкупно платени расходи“ од табеларниот преглед од точка 9. Расходи; за позицијата „12. Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“, се пренесува износот од позицијата „2. Вкупно расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“ од табеларниот преглед од точка 9. Расходи; за позицијата „13. Вкупни приходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 1. Приходи од донации во пари, 3. Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, 4. Приходи од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, 5. Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања и 6. Парични средства од кредити наменети за изборна кампања; во позицијата „14. Вкупни приходи за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 1. Приходи од донации во пари, 2. Приходи од донации во ствари и услуги, 3. Донации пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, 4. Приходи од членарина пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, 5. Други приходи пренесени од основната трансакциска сметка на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања, 6. Парични средства од кредити наменети за изборна кампања, и 7. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање; во позицијата „15. Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 9. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, 10. Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања и 11. Платени расходи; во позицијата „16. Вкупни расходи за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 7. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање, 8. Расходи по основ на примените донации во непарични средства, 9. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, 10. Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања, 11. Платени расходи и 12. Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски; во позицијата „17. Вкупен дозволен износ на трошење по запишан избирач за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува потрошениот износ по запишан избирач во изборната единица, односно општината за која учесникот за изборна кампања има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат во првиот и вториот круг на гласање за периодот за кој е составен Извештајот; во позицијата „18. Вкупни приходи - Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува разликата меѓу износот на вкупните приходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 13 и износот на вкупните расходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 15 за периодот за кој се подготвува Извештајот. Доколку вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните приходи тогаш пред износот се става негативен предзнак; во позицијата „19. Вкупни приходи - Вкупни расходи за изборна кампања за период од

___ до ___ 20 ___ година“, се впишува разликата меѓу износот на вкупните приходи за изборна кампања од позиција 14 и износот на вкупните расходи од позиција 16 за периодот за кој се подготвува Извештајот. Доколку вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните приходи тогаш пред износот се става негативен предзнак.

На крајот на Образецот се впишува датум и место на пополнување на Образецот и своерачен потпис и печат на овластеното лице на учесникот во изборна кампања.